

Врз основа на член 24 став 1 точка 5, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 15 став 1 точка 5, член 21 став 1 точка 11 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на општина Валандово, на петтата редовна седницата одржана на 21.12.2021 година, донесе

ПРОГРАМА

за активности на Општина Валандово во областа на културата во 2022 година

1. Вовед

Со Програмата за активностите од областа на културата за 2022 година, се предвидува поддржување на манифестации од областа на културата кои претставуваат традиционални вредности и белег на Општина Валандово, како и поддршка на проекти од областа на културата на институции, здруженија на граѓани и поединци од подрачјето на Општина Валандово.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на Општина Валандово кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;
- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Валандово;
- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Валандово;
- Создавање услови за квалитетно културно живеење во општината;
- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Валандово како културен центар;
- Презентирање и афирмирање на творци, интерпретатори и институции од областа на културата во земјава и странство;
- Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.

3. Активности

Активностите на Општина Валандово во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активности за:

- Одржување на континуитетот на традиционалните културно - уметнички манифестации со потврдени квалитети и интерес на граѓаните;
- Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;
- Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;
- Претставување на општината во Република Северна Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;
- Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното наследство за Општина Валандово;
- Одвивање на културно-уметнички и забавни приредби на подрачјето на Општина Валандово;
- Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во Општина Валандово;
- Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна основа со други градови од земјата и странство

- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

Ред.бр.	Назив на активност
1.	Фолк Фест
2.	Хит Бах Шен Фест
3.	Меѓународна ликовна колонија
4.	Валандовска ракијада
5.	Годишен концерт на КУД Гоце Делчев
6.	Годишен концерт на Распеани Валандовчани
7.	Петровденски средби
8.	КУД Младост
9.	КУД Бахар
10.	Јосифовско лето
11.	Поддршка на други настани

4. Финансирање

Активностите на Општина Валандово од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства од Буџетот на Општина Валандово за 2022 година, средства од Буџетот на Република Северна Македонија, спонзорства и донации. При реализацијата на оваа програма, Општина Валандово ќе ги поддржува организаторите на манифестации и реализаторите на проекти при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Северна Македонија за 2022 година (преку надлежните министерства);

- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и

- Други извори.

4.1 Капитални инвестиции

Општина Валандово во 2022 година планира инвестиции за енергетска ефикасност во областа на културата во рамки на кои се планира инсталирање на нов систем за греење во Дом на културата 25 Мај Валандово. Средствата ќе се обезбедат од Проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор (ПСЕЕП).

5. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Валандово се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Валандово“.

Совет на општина Валандово
Претседател
Владимир Марков